

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од А1 Телеком Австрија АГ, со регистрирано седиште на адреса на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија, доставено преку Александар Јосимовски, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **03.02.2021** година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **А1 Телеком Австрија АГ**, со регистрирано седиште на адреса на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија, ќе стекне контрола над дел од работењето на **НТТ Австрија ГМБХ** Виена, Австрија, со регистрирано седиште на адреса Австрија Кампус 3, Jakov-Lind Штрасе 5/4 ОГ, 1020 Виена, Австрија, по пат на Договор за продажба на договори за услуги и лагер, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **04.01.2021** година е доставено известување за концентрација, кое е дополнето на **18.01.2021** година од А1 Телеком Австрија АГ, со регистрирано седиште на адреса на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија со која, ќе стекне контрола над дел од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, Австрија, со регистрирано седиште на адреса Австрија Кампус 3, Jakov-Lind Штрасе 5/4 ОГ, 1020 Виена, Австрија, по пат на Договор за продажба на договори за услуги и лагер.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и приложите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

А1 Телеком Австрија АГ е дел од А1 Телеком Австрија Групацијата, со седиште во Австрија која е контролирана од телекомуникациската компанија Америка Мовил С.А.Б де Ц.В. со седиште во Мексико. Групацијата на подносителот е активна на пазарот на услуги за мобилна телефонија,

услуги за фиксна телефонија, услуги за широкопојасен интернет и дистрибуција на медиумска содржина на пазарите во Северна, Јужна и Средна Америка, а во Европа групацијата е присутна во: Австрија, Бугарија, Белорусија, Хрватска, Лихтенштајн, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Словенија.

Групацијата на подносителот е активна на територијата на Република Северна Македонија преку регистрирани фирмии ќерки, активни на пазарот за телекомуникациски услуги, фиксна телефонија, пристап до широкопојасен интернет и дистрибуција на медиумска содржина. Регистрираните ќерки фирмии на подносителот во Република Северна Македонија се:

- Друштво за телекомуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна Македонија и
- Друштво за застапување и услуги Телемедиа ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна Македонија и
- Друштво за услуги А1 Тајверс ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје – Центар, Република Северна Македонија

Делот од работењето на **НТТ Австрија ГМБХ Виена**, Австрија над кое се стекнува контрола е дел од НТТ Групацијата со седиште во Лондон, Обединетото Кралство, кое дава различни ИТ услуги. Предмет на целното работење е одржување и сервисирање на приватни телефонски централи (ткн. PBX системи).

Целниот бизнис нема никакви средства или активности во Северна Македонија и не генерира обрт во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски**